

Силк Роуд Банка АД Скопје ја предаде и четвртата донација на Универзитетската клиника за детски болести во Скопје што произлезе од потпишаниот меморандум за соработка минатата година, со кој Банката прерасна во долгорочен партнер на Клиниката.

Оваа донација се состои од набавка на три аспиратори за потребите на клиниката. Средствата за набавка на донацијата согласно со проектот „Наша донација со секоја трансакција“ во износ од 212.329,00 денари, се обезбедени на начин што со секоја трансакција со American Express картичките на Силк Роуд Банка, Банката одвојува по пет денари за потребите на Клиниката. При предавањето на донацијата во просториите на Клиниката присутни од страна на Банката беа г-дин Игор Димитров, Претседател на Управниот одбор и г-ѓа Кристина Десковска, Директор на Секторот за население, односно проф. д-р Аспазасија Софијанова, Директор на Детската клиника во Скопје.

„Ни претставува особено задоволство што денес ја предадовме и четвртата донација во рамки на нашето партнерство со Клиниката за детски болести кое го започнавме уште во 2018 година. Денес во услови на ковид19 пандемијата со која сме соочени сите ние како држава и општество ја предаваме оваа донација која се состои од аспиратори за потребите на дечињата кои претстојуваат во клиниката. Со оваа донација уште повеќе ја зајакнуваме нашата соработка со Клиниката, со која се надеваме дека барем малку ќе придонесеме за подобрување на условите за престој во клиниката во предизвикувачкиот период кој е исправен пред сите нас. Средствата од донацијата се собрани на начин што со секоја трансакција со American Express картичките на нашите клиенти, банката одвојуваше по 5 денари за набавката на аспираторите.“, изјави **Игор Димитров**, Претседател на Управниот одбор на Силк Роуд Банка.

Реализацијата на донацијата од Силк Роуд Банка ја поздрави и директорот на Универзитетската клиника за детски болести **проф. д-р Аспазасија Софијанова**:

„По претходните три донации од Силк Роуд Банка, пристигна и четвртта донација овој пат во вид на аспиратори, кои што ни се неопходни за децата кои претстојуваат во клиниката. Сакам уште еднаш да ја истакнам одличната соработка помеѓу Клиниката и Силк Роуд Банка која започна пред две години и од која придобивки имаат и двете страни. Особено е важна оваа донација која доаѓа во услови на ковид19 пандемијата од која се зафатени сите старосни групи во државата и истата ќе ни биде неопходна во зимскиот период кој следи.“, изјави директорката на Клиниката.

„Наша донација со секоја трансакција“ е општествено одговорен проект на Силк Роуд Банка и Универзитетската клиника за детски болести во Скопје, започнат во 2018 година. Од започнувањето на оваа соработка до сега, Банката има донирано материјални средства во висина од над 10.000 евра за потребите на клиниката.



